



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 21 декември 1999  
Скопје  
Број 81

Претплатата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 100  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1939.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ИСПРАТНИНИ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ИТНА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за начинот и условите за користење на средства за исплата на испратници по Договорот за кредит по Проектот за итна социјална помош на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4605/1  
16 декември 1999 година

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## З А К О Н ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА ИСПРАТНИНИ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ПО ПРОЕКТОТ ЗА ИТНА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и условите за користење на средства за исплата на испратници по Договорот за кредит по Проектот за итна социјална помош на Република Македонија.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат за исплата на еднократен надомест во вид на испратница на работниците во друштвата со доминантна државна сопственост утврдени со овој закон на кои ќе им престане работниот однос поради економски, технолошки, структурални и слични промени.

Средствата од член 1 на овој закон не можат да се користат за исплата на заостанатите плати и придонеси на работниците.

Член 3

Под друштва со доминантна државна сопственост во смисла на член 2 од овој закон се сметаат оние друштва во кои Република Македонија, Агенцијата на Република Македонија за приватизација и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија заедно поседуваат мнозински пакет на акции.

Член 4

Како корисници на средствата за намените од член 2 на овој закон можат да се јават работници во друштвата со доминантна државна сопственост кои во своето работење искажуваат загуба, а на кои поради економски,

технолошки, структурални и слични промени ќе им престане работниот однос.

Друштвата од став 1 на овој член ги определува Владата на Република Македонија согласно со Проектот за итна социјална помош финансиран од Меѓународното здружение за развој.

Член 5

За користење на средствата од член 2 став 1 на овој закон, друштвата се должни да изготват соодветна Програма за реструктурирање, која ќе биде доставена за одобрување до Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

Член 6

Во врска со остварувањето на правата на работниците по овој закон на кои ќе им престане работниот однос нема да се применуваат одредбите од член 127 став 1, член 129 и член 130 точки 1 и 2 од Законот за работните односи.

Член 7

Испратнината од член 2 на овој закон се исплатува во висина и на начин утврден со Законот за работните односи.

Испратнината од став 1 на овој член се исплатува со денот на престанокот на работниот однос.

Член 8

Проектот за социјална помош финансиран од Меѓународното здружение за развој ја спроведува Агенцијата на Република Македонија за приватизација и за тоа редовно ја известува Владата на Република Македонија.

Член 9

Владата на Република Македонија по потреба ќе донесе поблиски прописи за спроведување на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1940.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4607/1  
16 декември 1999 година

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

### Член 1

Се областува АД „ГОЛДМАК“ Радовиш да изработи пригодни ковани пари во сребро и во злато по повод 2000 години од почетоките на христијанството.

### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1941.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4600/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Борис Трајковски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

### Член 1

Во Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93, 48/93, 21/98, 25/99 и 39/99), во член 1 став 2 зборовите: „Законот за претпријатијата“ се бришат.

### Член 2

Во член 28 ставовите 4 и 5 се заменуваат со пет нови става, кои гласат:

„Корисникот на попустот од член 25 на овој закон го губи правото на отплата на рати на запишаните акции, односно удели со попуст, доколку не уплати две рати едно по друго или три рати со прекин во текот на шест месеци.

Во случаите предвидени во став 1 на овој член корисникот на попустот има право веднаш, но не подолго од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон да го исплати целиот остаток од продажната цена на акциите, односно уделите.

Ако корисникот на попустот го искористи правото за исплата на остатокот од продажната цена на акциите, односно уделите се стекнува со правото на дополнителен попуст од член 26 став 3 на овој закон.

Ако корисникот на попустот не го користи правото од став 5 на овој член има право на сопственост на

акциите, односно уделите сразмерно на износот што го отплатил.

Акциите, односно уделите врз кои корисникот на попустот го изгубил правото на сопственост, Агенцијата за приватизација веднаш ги нуди на продажба на начин и под услови предвидени со овој закон.“

### Член 3

Член 28-а се менува и гласи:

„По барање на Агенцијата за приватизација, акционерското друштво, односно друштвото со ограничена одговорност во кое согласно со одредбите од член 28 на овој закон дошло до промена на сопственичката структура на акциите, односно уделите, е должно во рок од 15 дена од денот на пристигнатото барање од Агенцијата да ја усогласи акционерската книга, односно книгата за удели со новонастанатата сопственичка структура.“

### Член 4

Во член 100-а ставот 4 се брише.

### Член 5

По член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), се додава нов член 47-а, кој гласи:

„Член 47-а

Кога ќе се спроведе постапката за трансформација, а акциите односно уделите според избраниот модел, не се продадат или избраниот модел се смета дека не е успешен согласно со овој закон, постапката за трансформација не се повторува. Агенцијата ги става на продажба непродадените акции, односно удели, а претпријатието се организира како акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност. Доколку претпријатието било во мешовита сопственост се усогласува со Законот за трговските друштва.

Општествениот капитал на друштвото од став 1 на овој член ќе биде изразен согласно со Законот за трговските друштва.“

### Член 6

Членовите 48, 49, 50 и 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), се бришат.

### Член 7

Актите и преземените дејствија што настанале со примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), а кои со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

### Член 8

Се областува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

### Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1942.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал, кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4601/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**З А К О Н**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

**Член 1**

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), членовите 5, 6, 7 и 8 се бришат.

**Член 2**

Актите и преземените дејствија што настанале со примената на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), а кои со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

**Член 3**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1943.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4602/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**З А К О Н**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ**

**Член 1**

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), во член 5 став 3 алинеја 4 после зборот „капитал“ запирката се заменува со точка и запирка, а зборовите: „како и акциите и уделите издадени на Агенцијата и“ се бришат.

**Член 2**

Актите и преземените дејствија што настанале со примена на делот од одредбата на член 5 став 3 алинеја 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 25/99), а кои со влегување во сила на овој закон престанува да важи, надлежните правни субјекти ќе ги усогласат со овој закон во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

**Член 3**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за приватизација на државниот капитал.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1944.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4603/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

**Член 1**

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98 и 39/99), во членот 292 ставот 1 зборовите: „но не подолго од пет години“ се бришат.

Во ставот 2 втората реченица се брише.

**Член 2**

Насловот „Трговско друштво во сопственост на странско лице“ и членот 573 се бришат.

**Член 3**

Во членот 692 став 1 после зборот „седиште“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

**Член 4**

Во членот 696 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако друштвото кое ја основало подружницата е запишано во Регистарот на државата во која има седиште помалку од две години од денот на поднесеното барање за основање подружница, до истекот на две години од денот на основањето, за обврските настанати со работењето на подружницата, покрај одговорноста од став 1 на овој член, солидарно и неограничено со свој свој имот одговараат основачите на странското друштво, односно странскиот трговец-поединец.“

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**1945.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за цивилни инвалиди од војната, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4604/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА**

**Член 1**

Во Законот за цивилни инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) членот 9 се менува и гласи:

„Висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната се утврдува според личната инвалиднина на воените инвалиди од I-та група која изне-

сува 1,80% просечна месечна плата остварена во Република Македонија за тековниот месец. Податоците за просечната месечна плата за тековниот месец ги утврдува Заводот за статистика на Република Македонија.“

Висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната се утврдува за:

– I-та група – 50% од личната инвалиднина на I-та група воени инвалиди кои користат нега и помош од друго лице;

– II-та група – 73% од цивилната инвалиднина на I-та група цивилни инвалиди од војната;

– III-та група – 55% од цивилната инвалиднина на I-та група цивилни инвалиди од војната;

– IV-та група – 40% од цивилната инвалиднина на I-та група цивилни инвалиди од војната; и

– V-та група – 30% од цивилната инвалиднина на I-та група цивилни инвалиди од војната.“

**Член 2**

Во член 10 став 1 по зборовите: „воените инвалиди“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а во висина од 50% од ова право на воените инвалиди“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Цивилната инвалиднина од член 9 став 1 на овој закон и додатокот за помош и нега од друго лице од став 1 на овој член се валоризираат на ист начин како и за воените инвалиди, а во процент утврден во член 9 став 1 на овој член.“

**Член 3**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за цивилни инвалиди од војната.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2000 година.

**1946.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за издавање и тргување со хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 декември 1999 година.

Број 07-4606/1  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

**ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

**Член 1**

Во Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 7/97 и 11/99), во членот 173 по ставот 4 се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласат:

„Централниот регистар на хартии од вредност е централна информационо база на податоци во Република Македонија за издадените емисии на хартии од вредност и за новите емисии на хартии од вредност.

Во Централниот регистар евиденцијата за издадените хартии од вредност се води исклучително во нематеријализиран облик како електронски запис.

Сите акционерски друштва во Република Македонија кои имаат повеќе од 20 акционери, сите банки и осигурителни друштва, акционерските книги задолжително ги водат во Централниот регистар во нематеријализиран облик. Акционерските друштва се должни да ги пренесат своите акционерски книги во Централниот регистар во рок од три месеци од добивањето на овластувањето од Комисијата за хартии од вредност и регистрацијата на Централниот регистар во трговскиот регистар.“

Во ставот 5 кој станува став 8 по зборот „водењето“ се става записка и се додава зборот „пренесувањето“.

#### Член 2

Во членот 175 став 1 по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:

„8. Не ги пренесе акционерските книги во рокот утврден во член 173 став 7 на овој закон.“

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### 1947.

Врз основа на член 64 став 2 од Законот за локалните избори („Службен весник на Република Македонија“ број 46/96, 48/96 и 56/96), претседателот на Собранието на Република Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

#### I

Се распишуваат предвремени избори за градоначалник на општина Желино.

#### II

Предвремените избори ќе се одржат на 20 февруари 2000-та година.

#### III

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

#### IV

Предвремените избори ќе ги спроведе Изборната комисија на општината Желино.

#### V

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-4646/1  
20 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
д-р Саво Климовски, с.р.

### 1948.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 14.12.1999 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ- FUЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата – населбите кои не се покриени со квалитетен телевизиски сигнал и тоа:

– с. Нежилово (општина Богомила) 32 домаќинства и  
– с. Групчин (општина Желино) 110 домаќинства

Вкупно – 142 домаќинства

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5596/1  
14 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

### 1949.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97 и 11/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 06.12.1999 година, Комисијата издава

### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На АД „Охис – Преспапласт“ Ресен се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – трета емисија на акции во вредност од 200.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на ден 06.12.1999 година во износ од 6.196.498,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-445/1  
7 декември 1999 година  
Скопје

Претседател на Комисијата,  
м-р Борис Стојменов, с.р.

### 1950.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и членовите 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 ноември 1999 година, донесе

### ОДЛУКА

1. Се одбива барањето на Нешевски Зоран од Скопје за заштита на правата од работен однос од дискриминација по основ на национална припадност.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Нешевски Зоран од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот согласно член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, односно за заштита од дискриминација што се вршела во однос на него при засновање на работен однос. Според наводите во барањето, подносителот бил дискриминиран на тој начин што не бил примен на работното место физико-хемичар во Министерството за одбрана на Република Македонија за кое конкурирал и ги имал исполнето предвидените услови.

Имено, подносителот на барањето наведува дека во периодот од 14.05.1997 година до 04.02.1999 година, а врз основа на претходно склучени три договори за работа на определено време, во Министерството за одбрана на Република Македонија работел како физико-хемичар во отсекоот за физикохемиски испитувања во Воената пошта 9833.

По конкурсот објавен на 13 мај 1999 година од страна на Министерството, подносителот се пријавил, но не бил примен, поради, според наводите во барањето, неговата национална припадност.

Оттука, подносителот на барањето смета дека е сторена повреда на правата од работен однос по основ дискриминација според национална припадност.

4. На седницата Судот утврди дека подносителот на барањето, врз основа на склучените три договори за работа на определено време, во периодот од 14.05.1997 година до 04.02.1999 година работел како физико-хемичар во Министерството за одбрана на Република Македонија.

На 13 мај 1999 година Министерството распишува конкурс и објавува оглас за прием на еден извршител - физико-хемичар на неопределено време.

Врз основа на огласот биле пријавени 5 (пет) кандидати кои ги исполнувале условите за прием дадени во огласот. Врз основа на изготвениот преглед бил извршен прием на еден од пријавените кандидати, по што со акт бр.14-2980/5 од 16.07.1999 година, на пријавените по огласот им биле вратени документите.

5. Согласно член 9 од Уставот на Република Македонија граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Според член 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, како и тоа дека секому, под еднакви услови му е достапно секое работно место.

Начинот и постапката за засновање на работен однос се уредени со Законот за работните односи, а за во органите на државната управа некои од овие прашања се уредени и со Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90; 63/94, 63/98), како *lex specialis*. Согласно член 22 од Законот за работните односи, работен однос се заснова на време чие траење не е однапред определено.

Согласно член 7, работен однос може да заснова сèко лице кое ги исполнува општите услови утврдени со овој и друг закон и посебните услови утврдени со закон, колективен договор и акт на работодавецот, а додека според член 9-а во јавна установа, јавно претпријатие и др. правно лице што врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на општината, односно градот Скопје, потреба од работник се обезбедува со објавување на јавен оглас во дневниот печат.

Согласно член 9-в избор од пријавените или упатените кандидати врши работодавецот, органот или работник кого тој ќе го овласти.

Според член 190 од Законот за органите на управата, за потребата од нови работници одлучува функционерот кој раководи со органот на управата во рамките на општиот акт за систематизација на работите и задачите под услов да се обезбедени финансиски средства.

Изборот на кандидатите го врши функционерот кој раководи со органот на управата (член 187).

Од наведените уставни и законски одредби произлегува дека со Уставот на сите граѓани на Република Македонија им се гарантира еднаквост пред Уставот и законите како и еднаквост во поглед на слободите и правата, а додека начелото на еднаквост на граѓаните во сферата на трудот се реализира на начин и постапка утврдени со закон.

Имено, подносителот на барањето конкурирал за работното место физико-хемичар, при што претходно склучените три договори на определено време не го обврзуваат работодавецот и не создаваат обврска да го прими во работен однос на неопределено време. Имено, дискреционо право е на министерот, како функционер кој раководи со органот на управата, да изврши прием на кандидатите кои ги исполнуваат условите за соодветното работно место.

6. Со оглед на тоа што во конкретниот случај не би можело да се идентификуваат елементи на дискриминација по национална основа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџама, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 143/99  
10 ноември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

## 1951.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членот 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 8 декември 1999 година, донесе

## О Д Л У К А

1. Се поништува Одлуката бр. 0303/3-1, донесена од Управниот одбор на Нотарската комора на Република Македонија на 19 јуни 1999 година.

2. Се укинува решението со кое се запираат од извршување поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на оспорената одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Марковски Данчо и Секулов Славко од Скопје, со решение У.бр. 135/99 од 3 ноември 1999 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

5. Судот на седницата утврди дека согласно членот 1 од Одлуката при изготвување на нотарски акт, солемнизација-потврдување на приватна исправа, со која се заснова заложно право врз подвижни предмети и права, надлежен за постапување е нотар на чие службено подрачје залогодавачот има седиште, доколку е правно лице. Ако залогодавачот е физичко лице, според неговото место на живеење.

Во членот 2 од Одлуката е предвидено дека при изготвување на нотарски акт или потврдување на приватна исправа (солемнизација) со кое се засновува заложно право врз недвижен имот – хипотека, надлежен за постапување е нотар на чие службено подрачје се наоѓа недвижноста.

Согласно ставот 2 на овој член од Одлуката, доколку предметот на залог-хипотеката се повеќе недвижности и истите се наоѓаат на различни подрачја за кои се надлежни повеќе нотари, надлежен за постапување е нотар на чие службено подрачје се наоѓа било која од недвижностите врз кои се засновува заложното право – хипотека.

Според членот 3 од Одлуката, во случаите кога се врши потврда на приватна исправа (солемнизација) на анекс на договор со кој се врши промена во цената на недвижниот имот – предмет на договорот, нотарската награда ќе се определува согласно член 12 став 1 од ПНТ.

Доколку со анексот се решаваат други прашања (начин на плаќање и слично), согласно ставот 2 на овој член од Одлуката, во тој случај нотарската награда ќе се определува според член 13 од ПНТ.

Согласно членот 4 од Одлуката, при изготвувањето на нотарски акт или потврда на приватна исправа, заверени прилози треба да се користат само кај изворниот примерок.

Според ставот 2 на овој член од Одлуката изводите не треба да се оптоваруваат со заверени преписи на прилозите освен кога странката инсистира, а според ставот 3 на истиот член од Одлуката, кога приватната исправа содржи клаузула интабуланди или извршна клаузула, во такви случаи заверените прилози треба да ги содржат и изводите кои се наменети за органот кој го врши уписот на товарот и изводот наменет за доверителот, а доколку странките тоа го бараат, сите изводи може да бидат обезбедни со заверени прилози.

Согласно членот 5 од Одлуката, нотарот не смее да презема службени дејствија и активности надвор од своето службено подрачје.

Во членот 6 од Одлуката, е предвидено дека нотарот не може да состави во форма на нотарски акт договор за засновање на заложно право – хипотека, ниту да потврди таква приватна исправа доколку хипотеката се засновува врз времен објект.

Времен објект, според ставот 2 на овој член од Одлуката, може да биде предмет на договор за залог на подвижни предмети само доколку времениот објект има такво својство да може да се одвои од земјиштето, а притоа да не бидат нарушени неговите својства – функција (монтажен објект).

6. Согласно член 68 алинеја 2 од Уставот Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите.

Од содржината на овој член се гледа дека Уставот содржи генерална одредба со која се регулира надлежноста на Собранието на Република Македонија, што значи дека Собранието на Република Македонија, како носител на законодавната власт, е овластено со соодветен закон да уреди прашања од определена област.

Имајќи го предвид изнесеното наспроти одредбите од член 1 од Одлуката која ја определува месната надлежност на нотарот при изготвувањето на нотарскиот акт со кој се заснова заложно право врз подвижни предмети во смисла што потврдувањето на таквата приватна исправа е ставено во надлежност на нотарот на чие службено подрачје залогодавачот има свое седиште (ако е правно лице), а доклку е физичко лице надлежноста на нотарот се определува според местото на неговото живеење, Судот оцени дека станува збор за засновање на заложно право врз подвижни предмети, при што, за определување на надлежниот нотар одлучу-

вачки фактори се местото на седиштето на залогодавачот (ако е правно лице), односно местото на живеењето на залогодавачот (ако е физичко лице).

Од друга страна, пак, одредбата од член 2 од Одлуката го регулира прашањето за месната надлежност на нотарот кога се изготвува нотарски акт со кој се засновува заложно право врз недвижен имот – хипотека, во смисла што како месно надлежен се определува нотарот на чие службено подрачје се наоѓа недвижноста.

Согласно член 7 од Законот за вршење на нотарските работи нотарот има свое седиште и подрачје на кое ја врши својата должност.

Од содржината на текстот произлегува дека Законот со генерална одредба го регулира прашањето на службеното седиште на нотарот и подрачјето на кое ја врши својата должност без притоа службеното седиште и подрачјето да ги поврзува со видот на издавањето на нотарските исправи.

Исто така, согласно членот 24 од овој закон, службеното подрачје на нотарот е подрачјето на основниот суд на кое тој има свое седиште, а според членот 44а од Законот исправите за правните работи врз основа на кои се врши пренос на правото на сопственост односно размена на недвижности, ги потврдува нотарот (согласно со одредбите од овој закон само ако претходно утврдил дека се исполнети условите и постапката предвидена со посебни закони) на чие подрачје се наоѓа недвижноста.

Од изнесеното произлегува дека одредбите од членовите 1 и 2 од оспорената одлука го регулираат прашањето на месната надлежност на нотарот кога станува збор за заведување на заложно право врз подвижни предмети, односно врз недвижен имот; дека членот 24 од Законот за глобална одредба ја определува месната надлежност, односно го определува службеното подрачје на нотарот сврзувајќи го истото со подрачјето на основниот суд каде тој има свое седиште и дека членот 44а го регулира прашањето за пренос на правото на сопственост, предвидувајќи дека тоа може да го врши нотар на чие подрачје се наоѓа недвижноста.

Исто така, од изнесеното произлегува дека членот 24 и членот 44а не се однесуваат на определувањето на месната недвижност на нотарите при засновањето на заложно право врз подвижни предмети, односно недвижен имот, туку го определуваат службеното подрачје на нотарот и надлежноста на нотарот при вршење пренос на правото на сопственост, поради што Судот утврди дека Законот за вршење на нотарските работи не содржи одредби со кои се определува месната надлежност на нотарите, и дека оспорената одлука со одредбите од членовите 1 и 2 излегува надвор од рамките на Законот за вршење на нотарските работи.

Проучувајќи го Законот за залог на подвижни предмети и права, Судот утврди дека со него се уредува начинот, условите и постапката за заложување на подвижни предмети и права врз основа на договор кој го составува нотар во форма на нотарски акт што го обврзува нотарот да го пријави во Заложниот регистар за територијата на Република Македонија, односно дека овој закон не содржи одредба со која се определува месната или територијалната надлежност на нотарот што ги заверува исправите врз основа на кои се врши уписот на заложно право врз предмети и права во заложниот регистар, ниту одредба за засновање на заложно право врз недвижен имот – хипотека, поради што утврди дека одредбите од членовите 1 и 2 од Одлуката излегуваат надвор од рамките и на овој закон.

Согласно членот 61 од Законот за основните сопственосно правни односи, право на залог може да постои на подвижни предмети, недвижности и на права, а настанува врз основа на правна работа, судска одлука и на закон.

Членот 63 од Законот предвидува дека заради обезбедување на определено побарување, недвижен предмет може да биде оптоварен со право на залог во корист на доверителот (хипотека), кој е овластен, на начин предвиден со закон, да бара намирување на своето побарување од вредноста на таа недвижност пред доверителите кои на неа немаат хипотека, како и пред доверителите кои хипотека на неа стекнале по него, без оглед на промената на сопственоста на оптоварената недвижност.

Според членот 64 став 1 од овој закон, врз основа на правна работа или судска одлука, хипотека се стекнува со упис во јавната книга или на друг соодветен начин определен со закон, а согласно ставот 2 на овој член од Законот хипотеката се стекнува во моментот кога се исполнети условите определени со закон.

Имајќи ги предвид наведените одредби Судот утврди дека овој закон не содржи одредби со кои се определува месната или територијалната надлежност за засновање на заложно право врз основа на правна работа, туку само се определува дека правото на залог настанува врз основа на правна работа, судска одлука и на закон.

А, правна работа (договор постигнат со слободно изразена волја меѓу залогодавачот и залогопримачот), врз основа на која може да настане заложно право врз недвижност, според законските прописи што важат во Република Македонија е: спогодба на странките постигната пред суд во смисла на член 247 од Законот за извршната постапка и нотарскиот акт или приватна исправа потврдена од нотар, во смисла на член 42 од Законот за вршење на нотарските работи.

Така, доколку заложното право врз недвижност се стекнува врз основа на спогодба постигната пред суд, според одредбите од Законот за извршната постапка, законотвецот определил кој суд ќе биде месно надлежен да одлучува по предлогот за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право на недвижности врз основа на спогодба, во смисла што во членот 247 од овој закон определил дека за одлучување по предлогот ќе биде надлежен судот на чие подрачје се води јавната книга во која треба да се изврши запишувањето, а доколку предлогот се однесува за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право врз недвижности кое треба да се запише во јавни книги од подрачјата на повеќе судови, надлежен е секој од тие судови кај кој странките ќе го поднесат предлогот.

Доколку, пак, заложното право врз недвижност се востановува врз основа на нотарски акт или приватна исправа (договор или спогодба меѓу странките) потврдена од нотар, согласно член 42 од Законот за вршење на нотарските работи, законотвецот не предвидел ограничувања во смисла на месната надлежност, која како институт постои само за судовите (не и за нотарите), ниту пак предвидел било каква територијална надлежност или ограничување.

Имајќи ги предвид наведените законски одредби Судот утврди дека Нотарската комора не е овластена со свои акти да ја востановува месната надлежност на нотарите, поради што Одлуката, така како што гласи, има ограничувачки карактер.

Ова дотолку повеќе што согласно Законот за вршење на нотарските работи граѓаните можат да направат нотарски акт или договор за залог на недвижност како основ на стекнување на заложното право кај нотар според своја определба, со тоа што правото на залог ќе го запишат во јавните книги според територијалната припадност на недвижноста согласно законските прописи што го регулираат уписот на стварните товари врз недвижностите (Закон за премејр и катастар кој во членот 50, меѓу другото, предвидува дека во катастарот на недвижностите се запишуваат товари и

ограничувања кои согласно член 51 се: реалните товари, правото на залог (хипотека) и личните ограничувања).

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека Законот за вршење на нотарските работи, Законот за залог врз подвижни предмети и права и Законот за основните сопственосно правни односи, не содржат одредби за определување, односно за ограничување на месната надлежност на нотарите ниту, пак, содржат одредба која би упатувала тоа прашање да се уреди со акт на Нотарската комора.

Што се однесува до одредбите од членовите 3, 4, 5 и 6 од Одлуката, независно од тоа што содржат одредби од процедурална природа, Судот смета дека основано може да се постави прашањето и за нивната уставност од причина што се донесени од ненадлежен орган.

Имено, согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите.

Имајќи ги предвид овие одредби од Уставот, Судот смета дека Собранието на Република Македонија е овластено со закон, да ги уреди прашањата сврзани со месната надлежност на нотарите, и дека овие прашања не спаѓаат во доменот на надлежноста на Управниот одбор на Комората.

Исто така, согласно член 52 став 1 и став 2 од Уставот, законите и другите прописи, пред да влезат во сила, се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“, најдоцна во рок од седум дена од нивното донесување.

Со оглед на тоа што оспорената одлука не содржи одредби за нејзино објавување, пред да влезе во сила, Судот оцени дека истата е несогласна со членот 52 од Уставот на Република Македонија.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

8. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судијата Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 135/99  
8 декември 1999 година  
Скопје

Претседател,  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

## 1952.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93 и 40/96) и врз основа на член 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/96 – пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXVI седница, одржана на 16.12.1999 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.01.2000 ДО 31.03.2000 ГОДИНА**

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 61.204.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 122.408.000 како најголем износ кој можат



да го држат на сметките во странство од 01.01.2000 до 31.03.2000 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизното работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2000 година.

О.бр. 02-15/LXXVI-1/99  
16 декември 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
Република Македонија  
Гувернер,  
Љубе Трнески,

## Огласен дел

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2553/99, на регистарска влошка бр. 03006453?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија „ГАВРОВСКИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, Босилово бр. 275.

Единствен содружник е Гавровски Никола.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.31, 51.33, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, посредување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гавровски Никола, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2553/99.

(40840)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2527/99, на регистарска влошка бр. 03006427?-8-09-000,

го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги „ЗИМ-ТРЕЈД“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Младинска“ бр. 199-1/14, Струмица.

Единствен содружник: Митров Мирко од Струмица.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 74.14, 74.40, 74.82, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот имот.

Митров Мирко, управител на Друштвото и застапник во надворешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2527/99.

(40841)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2626/99, на регистарска влошка бр. 03006526?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, производство и услуги „ВИГО“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Киро Абрашев“ бр. 16, Струмица.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.24, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 21.21, 25.22, 50.10, 50.20, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници.

Тодоров Кирил, управител со неограничени овластувања.

Тодоров Кирил, застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2626/99.

(40844)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2501/99, на регистарска влошка бр. 03006401?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на увоз-извоз „МАНМЕТАЛ“ ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито“ бр. 185, Струмица.

Содружник: Ристоман Атанасов од Струмица.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.42, 15.51, 15.71, 20.30, 20.40, 25.22, 25.23, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 31.50, 45.22, 45.31, 45.33, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2501/99.

(40845)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3126/98, на регистарска влошка бр. 03003844?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија „ДАНИТА-НИК“ ДООЕЛ, ул. „Ленинова“ бр. 8, Св. Николе.

Дејности: 01.41/3, 01.42, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Лозановски Никола, управител без ограничување.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3126/98.

(40727)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2094/98, на регистарска влошка бр. 03002802?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво „ТАР-ЗАН“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „11 Октомври“ бр. 33, Свети Николе.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Зоран Васев, без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2094/98.

(40728)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1873/98, на регистарска влошка бр. 03002581?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Јавното трговско друштво „КОБРА-ШЕХЕРЗАДА“ Саид Велиов и др. за трговија, производство и услуги, ЈТД, Кочани.

Основачи: Велиов Саид и Велиов Сунеј од Кочани.

Дејности: 17.30, 17.40, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.23, 25.24, 28.52, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.42, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.23, 51.24, 51.31, 51.41, 51.42, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.62, 52.72, 52.74, 60.21, 60.22, 60.24, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Велиов Саид, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1873/98.

(40729)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3048/98, на регистарска влошка бр. 03003765?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ЕВРО“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито“ бр. 188/11, Струмица.

Содружник: Спасо Божинов од Струмица.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.43, 52.42, 52.46, 52.45, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 50.10, 50.40, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 65.12/3, 74.84, 63.40, 60.21, 60.22, 60.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 15.71, 37.10, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, застапување странски фирми, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Спасо Божинов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3048/98.

(40730)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2297/99, на регистарска влошка бр. 03003005?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз „АГРОМАКЕДОНИЈА“ Борис Цунев и др. ЈТД, ул. „Герас Цунев“ бр. 5, Струмица.

Приватното трговско претпријатие на големо и мало „АГРОМАКЕДОНИЈА“ ПО, ул. „Герас Цунев“ бр. 5, Струмица, со одлука на содружниците Цунев Борис и Цунева Ефимија, се претвора во Јавно трговско друштво под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз „АГРОМАКЕДОНИЈА“ Борис Цунев и др. ЈТД, ул. „Герас Цунев“ бр. 5, Струмица.

Дејности: 15.81, 15.87, 15.98/1, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.21, 51.52, 51.31, 51.34, 51.36, 51.39, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.21, 52.25, 52.41, 51.42, 52.44/4, 52.47, 52.45, 52.48, 52.62, 60.24, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема трети лица друштвото не одговара.

За обврските сторени спрема трети лица во правниот промет одговараат содружниците лично и солидарно со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Цунев Борис, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2297/98.

(40731)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3183/98, на регистарска влошка бр. 03003901?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-

гласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ПОП-ЕЛЕКТРОНИК“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Прилепска“ бр. 10, Струмица.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 72.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 29.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 32.30, 36.63, 37.10, 37.20, 02.01.

Дејноста во надворешно-трговскиот промет се проширува со: продажба на стоки од консигнациони складишта, комисиони работи, малограничен промет со Бугарија и Грција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Пречистен текст на дејностите во надворешно-трговскиот промет гласи: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складишта, комисиони работи, малограничен промет со Бугарија и Грција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет одговара со сите свои средства.

Поп-Иванов Митко, управител со неограничени овластувања.

Поп-Иванов Митко, управител, застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Единствен содружник на друштвото е Поп-Иванов Митко од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3183/98. (40732)

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 243/99, на регистарска влошка бр. 1-14-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за средно образование на Државно средно училиште Гимназија „Славчо Стојменски“ Ц.О. Штип, ул. „Васил Главинов“ бр. 4.

Усогласување на организација, работа, Статут на Гимназија „Славчо Стојменски“ Ц.О. Штип со Законот за средно образование.

Сегашниот назив на училиштето е: Државно средно училиште Гимназија „Славчо Стојменски“ П.О. Штип, ул. „Васил Главинов“ бр. 4.

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 243/99. (40734)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3159/98, на регистарска влошка бр. 03003877?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „СОНА“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Јанко Цветинов“ бр. 8/17.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.12, 74.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; продажба на стоки од консигнациони складишта; комиси-

они работи; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници; реекспорт; малограничен промет; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице одговорно и овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Цветкова Бранка, управител без ограничување, 51.42/1, 51.42/2.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3159/98. (40735)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1661/98, на регистарска влошка бр. 03002369?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со законот за трговски друштва и претворање на претпријатие во приватна сопственост на Трговското друштво за услуги и промет ТРОПИК – Гаврил Миовски ДООЕЛ со седиште во Пехчево ул. „Првوماјска“ 17.

Дејности: 51.17, 51.19, 51.47, 52.22, 52.25, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Грција и СР Југославија.

ДООЕЛ во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица ДООЕЛ одговара со својот свој имот.

Управител на ДООЕЛ – Гаврил Миовски без ограничување.

Застапник во надворешно трговскиот промет на ДООЕЛ Гаврил Миовски, без ограничување.

Единствен содружник е Гаврил Миовски од Пехчево, ул. „Првوماјска“ бр. 17.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1661/98. (40736)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2657/98, на регистарска влошка бр. 03003365?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, услуги и трговија „ОРПЕ КОМЕРЦ“ Фазлијевиќ ДОО увоз-извоз Радовиш, Кеј „8 Септември“ 50.

Основачи: Фазлијевиќ Орхан и Фазлијевиќ Сефедин.

Дејности: 17.1, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.3, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.42, 17.43, 17.54, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; услуги во меѓународниот транспорт и шпедиција.

Одговорност: неограничени овластувања, целосна одговорност.

Управител без ограничувања Фазлијевиќ Орхан.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2657/98. (40737)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1582/98, на регистарска влошка бр. 03002296?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги, увоз-извоз Самара Киро ДООЕЛ с. Еднокуќево општина с. Босилово.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.21, 18.10, 17.40/1, 28/1, 50.20, 51.11, 51.12, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; ре-експорт; малограничен промет со соседните земји; меѓународен транспорт; застапување и посредување со стоки и услуги.

Единствен содружник: Георгиев Киро с. Едноку-кево, општина с. Босилово.

Управител без ограничување и застапник на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица без ограничување.

Во правниот промет со трети лица, Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1582/98. (40738)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1856/98, на регистарска влошка бр. 03002564?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето во ЗТД на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги, увоз-извоз „РИВА-ПРОМ“ Иљчо ДООЕЛ Струмица, ул. „Жртви на фашизмот“ 18/4.

Дејности: 01.12, 01.12/2, 01.30, 01.41, 50.50, 50.51, 51.11, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.54, 51.57, 51.41, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 50.10, 50.30, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.22, 74.12, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; ре-експорт; малограничен промет со соседните земји; меѓународен транспорт; овластување и посредување со стоки и услуги.

Единствен содружник: Ристов Иљчо од Струмица, ул. „Жртви на фашизмот“ бр. 18/4.

Во правниот промет со трети лица, Друштвото настапува во свое име и за своја сметка и за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е управителот Ристов Иљчо, застапник без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1856/98. (40739)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2618/98 на регистарска влошка бр. 03003425?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и промет „ЕУРО САН“ дооел ул. „Шриок дол“ бр. 17/9, Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.1/3, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.98/2, 18.22, 18.23, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 74.70, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, меѓународен транспорт и шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји, реекспорт.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешниот трговски промет друштвото одговара со свој имот.

Друштвото во надворешниот и внатрешниот промет ќе го застапува Соња Анчева, управител без ограничување.

Единствениот содружник не одговара за обврските на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2618/98.

(40740)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 997/99 на регистарска влошка бр. 03004898?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето исо ЗТД на Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија „ДИМ – БИЗНИС“ дооел увоз-извоз бул. „ЈНА“ бр. 10/17, Штип.

Основач: Драганчо Филиповски од Штип, за обврските не одговара.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.98/1, 18.21, 18.22, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 65.12/3, 71.10, 50.20, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 52.3, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 60.24, 74.84, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Драганчо Филиповски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 997/99.

(40741)

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 87/99 на регистарска влошка бр. 03003988?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „СИМЕХ“ дооел ул. „Јане Сандански“ бр. 36, Св. Николе.

Новото друштво го задржува правниот континуитет на претпријатието што се усогласува.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 51.16, 51.1, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Основач и управител е Марија Христовска со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 87/99. (40742)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 935/99 на регистарска влошка бр. 03004836?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и услу-

ги „ЕКО-ТРЕНД“ доо увоз-извоз ул. „Браќа Миладинови“ 37-1-6, Струмица.

Содружници се: Горге Горгиев, Нада Горгиева, Томе Горгиев, Струмица.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.4042, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.4242, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.20, 60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Горге Горгиев, управител и застапник во надворешно трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 935/99. (40743)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 178/99 на регистарска влошка бр. 03004079?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „КАЛИБРА“ дооед ул. „Питу Гули“ 77/12, Св. Николе.

Новото друштво го задржува правниот континуитет на претпријатието што се усогласува и претвора во дооед.

Основач: Витомир Митков со акт за основање од 7.10.1993 година.

Основна главнина: 316.447,00 денари од кои стар влог во износ од 2.000,00 денари и зголемување на основна главнина износ од 314.000,00 денари.

За обврските на друштвото основачот не одговара.

Дејности: 55.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.34, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.74, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 60.22, 60.23, 60.24, 15.86, 50.20, 50.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител е Витомир Митков со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 178/99. (40744)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1039/99, на регистарска влошка бр. 03004940?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатие во ДООЕЛ и усогласување на Друштвото за производство, услуги и трговија „ГОСПА“ експорт-импорт, ДООЕЛ, ул. „Маршал Тито“ бр. 23, Струмица.

Единствен содружник: Борис Костаќев од Струмица.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 60.22, 60.24, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Борис Костаќев, управител на Друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1039/99. (40745)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 831/99, на регистарска влошка бр. 03004732?-3-12-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ПАМЕДИ“ ДОО, ул. „Македонска“ бр. 16, Кочани.

Усогласување и претворање на претпријатието со ЗТД во Друштво за производство, трговија и услуги „ПАМЕДИ“ ДОО, ул. „Македонска“ бр. 16, Кочани.

Содружници: Панте Анастасов, Дилбера Анастасова и Методи Анастасов, сите од Кочани.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98/2, 17.52, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 28.11, 28.12, 28.73, 28.74, 29.71, 29.72, 33.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.30, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.62, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.21, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 70.20, 74.70, 74.82, 74.84, 92.20, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт со стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со ситот свој имот.

Досегашниот директор Методи Анастасов се брише.

Се запишува Методи Анастасов, управител без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 831/99. (40746)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1057/99, на регистарска влошка бр. 03004958?-8-01-000,

го запиша во трговскиот регистар усогласувањето и претворањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ДАН-КРИС“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Партизанска“ бр. 36, Штип.

Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.84, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стојан Станисавов, управител без ограничување.

Управителот е и овластен потписник на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1057/99.

(40747)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 249/99, на регистарска влошка бр. 030041507-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија „РЕКА-ЖА-БАРНИК“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Маврово“ бр. 26, Струмица.

Содружник: Виолета Стојанова.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.35, 51.21, 51.30/1, 51.47, 51.44, 51.57, 18.10, 18.30, 19.10, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Виолета Стојанова, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 249/99.

(40748)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 808/99, на регистарска влошка бр. 030047097-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕМ-ПРОМЕТ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Караман Атанас“ бр. 51, Струмица.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61,

15.62, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.21, 26.22, 26.25, 26.40, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 65.21, 71.10, 71.21, 71.31, 74.70, 74.81, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 92.72.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник со неограничено овластување е Фасулева Елица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 808/99.

(40749)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 616/99, на регистарска влошка бр. 030045177-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за градежен инженеринг и трговија „АСТИНГ“ ДООЕЛ Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 42.

Претворањето на претпријатието во приватна сопственост во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, и негово усогласување со ЗТД.

Основач – единствен содружник Годосиев Стојче.

Дејности: 11.20, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 74.20, 74.20/5.

Изградба на градежни објекти во странство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, реекспорт.

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Годосиев Стојче, управител и застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 616/99. (40750)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 496/99, на регистарска влошка бр. 030043977-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување и претвора-

рање на Друштвото за производство, трговија и услуга „НИК-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ експорт-импорт Пробиштип ул. „Илинденска“ бр. 52.

Усогласување и претварање на претпријатието во друштво со ограничена одговорност основано од едно лице. Единствен содружник е Кијајева Богоротка од Пробиштип, ул. „Илинденска“ бр. 52, л.к. бр. 34131 и ембг. 2206957499001 – УВР Пробиштип.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени со трети лица во правниот промет друштвото одговара со свој имот.

Кијајева Богоротка – управител со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 02.01, 02.02, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 673.30, 63.40, 74.13, 74.14, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 496/99. (40751)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 732/99, на регистарска влошка бр. 03004633?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за трговија, градежништво и услуги „КОЛЕКТОР“ ДОО увоз-извоз ул. „Маршал тито“ бр. 182/16 Струмица.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.37, 51.42, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.34/1, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 74.12, 74.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складишта, комисиони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки патници, реекспорт, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Лацева Јасминка – Управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 732/99. (40752)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 30/99, на регистарска влошка бр. 03003931?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Акционерското друштво Печатница „МЛАДОСТ“ – Кочани ул. „Енгелсова“ бр. 2 Кочани.

Усогласување со Стаутот на Акционерското друштво.

Дејности: 22.22/1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 51.1, 51.11, 51.17, 51.19, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,

51.57, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.7, 52.72, 52.71/1, 52.74, 52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.7, 52.72, 52.71/1, 52.74.

Надворешно трговски промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целокупниот свој имот – целосна одговорност Благој Постољов – претседател на Управниот одбор – директор на друштвото со неограничени овластувања е овластен да го застапува друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 30/99. (40753)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1147/99, на регистарска влошка бр. 03005048?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување со ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ВЕ-КО“, Верица Наунова и др. ЈТД Кочани, ул. „Карл Маркс“ 48.

Содружници на претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „ВЕ-КО“ П. О. Кочани кое се претвара во Друштво за трговија и услуги „ВЕ-КО“ Верица Наунова и др. ЈТД Кочани, се Наунова Верица и Наунов Петар од Кочани, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 18/а.

За управител на друштвото со неограничени овластувања се именува Верица Наунова од Кочани, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 18/а.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За превземените обврски во правниот промет друштвото одговара со целокупниот имот.

За обврските на друштвото со содружниците одговараат со својот имот солидарно.

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 52.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.26, 52.47, 52.72, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.40, 72.30, 70.31, 71.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 28.51, 28.52.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1147/99. (40754)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1049/99, на регистарска влошка бр. 03004950?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „КИС-КОМЕРЦ“ Коле Велков и др. ЈТД Винаца ул. „Партизанска“ бр. 34.

Основачи: Коле Велков и Елизабета Велкова од Оризари.

Дејности: 01.11/1, 01.22/1, 02.01, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.91, 15.93, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 60.22, 93.05, 52.11.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со стоки и услуги со Р. Бугарија, реекспорт.

Основачите одговараат лично и неограничено со целиот свој имот и солидарно.

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските на ЈТД секој содружник одговара пред доверителите непосредно со целиот свој имот и солидарно со другите содружници.

Управител на Јавното трговско друштво без ограничувања на неопределено време е Коле Велков кој е и застапник во надворешно трговскиот промет на ЈТД без ограничувања на неопределено време.

Во новонастанатото Јавно трговско друштво основачите вложуваат по 50,00 ден., а основниот влог од 14.020,00 ден. на Приватното претпријатие преминува во ЈТД. Сега основниот влог изнесува на основачот Коле Велков 14.070,00 ден. а на основачот Елизабета Велкова 50,00 ден.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1049/99. (40755)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2552/98, на регистарска влошка бр. 030032607-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за транспорт и трговија увоз-извоз „ХИФ“ ДООЕЛ ул. „Младинска“ бр. 112/4 Струмица.

Дејности: 60.24, 63.21, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 5.54, 51.56, 63.20, 93.02.

Меѓународен превоз во друмскиот сообраќај, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, посредување, застапување на странски фирми.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Донеф Зоран со лк. бр. 162052 и ЕМБГ 2512964460009 издадена од УВР Струмица – застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2552/98. (40761)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 3013/98, на регистарска влошка бр. 030037217-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување на Друштвото за трговија на големо и мало „ГОЧО ПРОКОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз – Берово „Маршал Тито“ 38.

Единствен содружник е лицето Весна Боболинска од Берово, ул. „Маршал Тито“ 38.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.41, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.71/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.40, 93.05.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Весна Боболинска од Берово, ул. „Маршал Тито“ 38 управител на друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3013/99. (40762)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2491/99, на регистарска влошка бр. 030063917-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство, услуга и трговија „МАРГО“ ДООЕЛ ул. „Скопска“ бр. 23 Св. Николе.

Основач: Јанжев Гоце ул. „Скопска“ бр. 23 Св. Николе.

Дејности: 01.30, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.532, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.40, 74.84, 93.02, 93.05.

Работи во надворешно-трговски промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет: Коцева Борјанка Управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2491/99. (40763)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2835/98, на регистарска влошка бр. 030035437-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство трговија и услуги „ЕЛЕКТРОАС“ ДООЕЛ ул. „Ленинова“ бр. 84-2/10 Струмица.

Дејности: 36.63, 31.10, 31.20, 45.31, 45.32, 52.72/1, 01.12/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.47, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.84, 93.05.

Меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, услуги во меѓународниот промет, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока од консигнациони складишта, малограничен промет, рекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице одговорно и овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Александар Стојменов – Управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2835/99.

(40764)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1139/99, на регистарска влошка бр. 030050407-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварање и усогласување со ЗТД на Друштвото за производство и трговија „ТИПТЕКС“ ДОО, Штип, ул. „Железничка“ 66.

Содружници: Тодор Улански од Штип, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 10 л.к. 124021 и м. бр. 1009946490009 УВР Штип, основачки влог од 17.097 ДЕМ или 530.000,00 ден. основни средства – не одговара.

Душко Зенделов од Штип, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 8, л.к. 123953 и м. бр. 2006953490000 УВР Штип, основачки влог од 14.516 ДЕМ или 450.000,00 денари основни средства – не одговара.

Тодор Улански – управител со неограничени овластувања.



Дејност: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/3, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 50.20, 74.84, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24 и 18.30.

Надворешна трговија со прехранбени производи, услуги на внатрешната и меѓународната шпедиција, посредување и застапување, консигнациони работи, комисиони работи, малограничен промет со Република Бугарија.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1139/99.

(40765)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1790/99, на регистарска влошка бр. 030056917-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштвото за производство, трговија и услуги, „БЕБЕ“ ДООЕЛ увоз-извоз ул. „1-ви Мај“ бб. Струмица.

Дејности: 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител со неограничено овластување на друштвото е лицето Иванова Виолета со лк. бр. 159915 и ЕМБГ 1202959465040 издадена од УВР Струмица – застапник на друштвото со неограничени овластувања. Единствен содружник е Иванова Виолета – Струмица.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1790/99.

(40766)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 636/99, на регистарска влошка бр. 030045377-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги „СПЕД-КОМЕРЦ“ Сејат Јакубов и др. ЈТД, увоз-извоз, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 67, Кочани.

Со договор од 11.03.1999 претворање и усогласување.

Содружници се: Сејат Јакубов и Периша Јакубова од Кочани

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.51, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 51.31, 51.33, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

Сејат Јакубов управител на ЈТД со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 636/99. (40767)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1275/99, на регистарска влошка бр. 030051767-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија,

транспорт и услуги „МАТ ПРОМЕТ“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 69, Струмица.

Дејности: 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 21.21 21.22, 21.25, 26.70, 15.11, 15.12, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.84, 93.01, 93.02, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/2, 19.20, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 28.75, 01.41, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки на консигнациони складишта, комисиони работи, малограничен промет со Бугарија и Грција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За Управител се наменува: – со неограничени овластувања Саганов Атанас од Струмица.

Единствен содружник на друштвото е Саганов Атанас од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1275/99. (40768)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 447/99, на регистарска влошка 030043487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување Друштво за производство и трговија на големо и мало „ЖАНЕТ-ЕКСПОРТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани ул. „Охридска“ бр.35.

Дејности: 15.8, 15.86, 15.89, 17.1, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.3, 17.30, 17.4, 17.40, 17.5, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.6, 17.60, 17.7, 17.71, 17.72, 18.1, 18.10, 18.2, 18.21, 18.22, 18.24, 18.3, 18.30, 25.2, 25.22, 25.24, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.1, 51.2, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.3, 51.31, 51.31, 51.33, 51.34, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.34, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.63, 51.66, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 70.1, 70.12, 70.20, 71.1, 71.10, 71.2, 71.21, 51.1, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.63, 51.66, 51.42/1, 51.42/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги и превоз во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стока.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бранко Накашев – управител без ограничување.

Единствен содружник Бранко Накашев.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 447/99. (40769)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 505/99, на регистарска влошка бр. 030044067-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз „МАЛЕШ-ДРВО“ ДООЕЛ, ул. „Плачковица“ бр. 206, Радовиш.

Дејности: 01.11/, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 17.40/2, 17.54/1, 167.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.61, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 540.40/2, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 51.60, 60.22, 70.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. Во правниот промет со трети лица за преземените обврски друштвото одговара со целиот свој имот и средства. Основачите не одговараат.

За управител без ограничување во надворешно трговското работење се именува и се запишува Марјановиќ Винко.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 505/99. (40770)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1279/99, на регистарска влошка бр. 030051807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија „ВИВА – 97“ Велика ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Борис Крајгер“ бр. 8/17, Штип.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.40, 74.40, 74.84, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник е Хациева Велика од Штип.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Панов Благоја – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1279/99. (40771)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 226/99, на регистарска влошка бр. 030041677-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија „АСТРА-КОМЕРЦ“ Златев Зоранчо и др. ЈТД експорт-импорт Радовиш, ул. „Гоце Делчев“ бр. 13.

Содружници се: Златев Зоранчо и Златева Валентина и двајцата од Радовиш.

Управител е: Златев Зоранчо со неограничени овластувања.

Дејности: 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.30, 20.40, 30.51, 356.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 93.01, 93.02.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; комисиона продажба, консигнација; застапување на странски фирми; посредување и реекспорт; малограничен промет со НР Бугарија; услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 226/99. (40772)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 674/99, на регистарска влошка бр. 030045752-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на ППС во ТП Трговец-поединец Дајас Дрина Ристо Стојанова ТП с. Василево бр. 248.

Како трговец поединец се запишува лицето Дрина Стојанова од с. Василево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој имот.

Дрина Стојанова, овластен потписник.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 674/99. (40773)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1157/99, на регистарска влошка бр. 030050587-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија „ШИЗИК-ТРАНС“ експорт-импорт ДООЕЛ с. Добрејци бр. 21 Струмица.

Единствен содружник: Горѓиев Васил од с. Добрејци бр. 21 Струмица.

Дејности: 15.98/2, 15.71, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/2, 01.12/2, 01.21, 01.2201, 01.23, 01.24, 01.25, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24; 71.10, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.72, 52.71/1, 52.72/2, 52.74, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 74.40, 74.84, 74.12, 72.30.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; комисиона продажба; консигнација; застапување на странски фирми, посредување и реекспорт; малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција; меѓународен транспорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција;

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Горѓиев Васил од с. Добрејци Струмица – управител на Друштвото и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1157/99. (40774)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1205/99, на регистарска влошка бр. 030051067-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и промет „ШЕКЕРЦИЕВ“ експорт-импорт ДООЕЛ Струмица ул. „Јанко Цветанов“ бр. 46.

Единствен содружник: Шекерциев Драган од Струмица, ул. „Јанко Цветанов“ бр. 46.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 15.32, 15.33, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 72.30, 60.24, 71.10.

Надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција; реекспорт; продажба на стоки од консигнациони-складови; комисиона продажба; услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници; застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот свој имот.

Шекерциев Драган од Струмица, управител на Друштвото и застапник во надворешно трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1205/99. (40775)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 2554/99, на регистарска влошка бр. 030064547-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги „АВТО-ТЕКС“ ДООЕЛ, ул. „Ленинова“ бр. 22, Струмица.

Единствен содружник: Партинов Ангел од Струмица.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 60.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 93.02, 93.05, на-

дворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредништво и вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот и сл., реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Партинова Иванка, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2554/99. (40842)

Основниот суд во Битола, со решението П.трег. бр. 583/99 на регистарска влошка бр. 003828, го запиша во трговскиот регистар објавувањето на план за припојување на Друштво за промет на големо и мало, посредништво и услуги "Биохем-комерц" увоз-извоз, Битола Горѓиевски Владимир ДООЕЛ, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 31 А, Битола.

Објавување на план за припојување на Друштво за промет на големо и мало, посредништво и услуги "Биохем-комерц" увоз-извоз, Битола Горѓиевски Владимир ДООЕЛ кон Друштво за производство, доработка и промет со семенска стока, репродукциона и останата стока, увоз-извоз "Агросеме" Горѓиевски Илија ДООЕЛ Битола.

Од Основниот суд во Битола. (42689)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Со решението Згф. бр. 105/99 од 26.11.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 105 за 1999 година се запишува:

– Сојуз на инвалиди на трудот на РМ, Здружение на граѓани инвалиди на трудот, Трудбеник – Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Градски Пазар“ бб во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (42644)

Со решението Згф. бр. 23/99 од 24.05.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 23 за 1999 година се запишува:

– Боречки клуб Балканец – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа во Противпожарен дом во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (42645)

Со решението Згф. бр. 108/99 од 26.11.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 108 за 1999 година се запишува:

– Здружение на одгледувачи на овци Сточар – Штип. Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Кирил и Методи“ бр. 44, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (42646)

Со решението Згф. бр. 102/99 од 4.11.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 102 за 1999 година се запишува:

– Кикбокс клуб Оаза – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 51, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (42647)

Со решението Згф. бр. 94/99 од 29.11.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 94 за 1999 година се запишува:

– Сојуз на студенти на Рударско геолошкиот факултет – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ 89, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (42648)

Со решението Згф. бр. 93/99 од 14.09.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 93 за 1999 година се запишува:

– Карате клуб Оцука – Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јаким Стојковски“ бр. 108 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (42649)

Основниот суд во Кичево со решение Згф. бр. 38/99 од 25.11.1999 година, го запишува основањето на Здружението на граѓани – Здружение на Албанската жена во Македонија во регистарот на Здружението на граѓани и фондации. Во регистарот на Здружението на граѓани и фондации се запишува Здружението на граѓани, Здружение на Албанската жена на Македонија од Кичево со седиште во Кичево на ул. „Прилепска“ бр. 5.

Лице овластено да го застапува здружението е Миде Неџипи од Кичево.

Здружението ќе се ангажира за еманципација на жената Албанка во сите области на животот, подигање на културно образовното ниво на жената Албанка, подобрување на материјалната состојба, поголемо активирање и присаство во политичкиот живот во Општината и Републиката, заложба за поголема заштита на жената Албанка и нејзините деца, заложба за потполна рамноправност на жената Албанка со мажот, организирање активности за заштита на здравствената состојба, сузбивање на неписменоста и други.

Здружението се стекнува во својство на правно лице и може да започне со работа од 25.11.1999 год.

Од Основниот суд во Кичево. (42650)

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 33/99 од 07.12.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува запишување во регистарот здруженија на граѓани и фондации на Организацијата на жени на Општина Лозово, кое е основано заради создавање на поволни услови за остварување организиран пристап за постојана активност на жените во Општината и Републиката.

Здружението ќе дејствува на територија на Општина Лозово со седиште во Лозово.

Од Основниот суд во Св. Николе. (42618)

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 31/99 од 15.12.1999 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, го запиша основањето на здружението – Организација на жените на Општина Дебар.

Здружението ќе се залага за организирање на жените и остварување на правата и обврските согласно Уставот и законот, еманципација на жената, за економски и социјален развој изразени преку активности и акции, ширење на здружението во земјата, организирање на мировни, еколошки активности и акции со хуманитарни цели.

Седиштето на здружението е на ул. „В. Влаховиќ“ бр. 13.

Од Основниот суд во Дебар. (42619)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 126 за 1999 година се запишува основање на Здруженија на граѓани со име „Здружение на полјоделци Прилеп“ од Прилеп.

Основни цели и задачи на Здружението се: обезбедување на репроматеријали за земјоделско производство, подобрување на условите за работење, пласман на нивното производство, склучување на договори со преработувачките капацитети, стручна и друга помош за зголемување на вкупниот приход и друго.

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. „Ленин“ бр. 127.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е СИМОН ЈАНЧЕСКИ од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (42620)

Здружението на граѓаните – Организација на жени на Општина Неготино – Вардар е запишано во Регистарот на здруженијата на граѓаните и фондации што се води во Основниот суд Неготино под Рег. бр. 36/99 со седиште во Неготино. Здружението ќе го застапува и претставува во правниот промет Пиштолова Емилија од Неготино. Здружението е регистрирано заради создавање поволни услови за остварување на организиран пристап за постојаната активност на жените во Општината и Републиката.

Од Основниот суд во Неготино. (42408)

Во Регистарот на здруженија на граѓаните и фондации при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 6/99 се запишува Кошаркарски клуб „Неготино“ од Неготино. Кошаркарскиот клуб „Неготино“ од Неготино се основа поради популаризирање и развој на кошаркарскиот спорт меѓу младината во Општина Неготино со активности на кошаркарската школа, кадетска, младинска сениорска селекција во машка и женска конкуренција, покренување иницијативи и давање предлози во Кошаркарскиот сојуз на Македонија, за решавање проблеми од областа на кошарката како и давање мислења, предлози и сугестии по материјалите за кои се расправа во органите и телата на Кошаркарскиот сојуз на Македонија.

Седиштето на Кошаркарскиот клуб е во Неготино. Ова здружение ќе делува на територијата на Општина Неготино, а овластено лице за застапување на овој клуб е Христов Драган од Неготино.

Од Основниот суд во Неготино. (42410)

Во Регистарот на здруженија на граѓаните и фондации при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 13/99 се запишува Планинарско спортско друштво „Просек“ од Неготино. Планинарското спортско друштво „Просек“ од Неготино се основа поради активирање на своите членови како и сите граѓани, а особено младината за престој и снаоѓање во природа, запознавање на своите членови и граѓани со природните убавини на нашата земја, а особено со планините и нивното богатство, да развива и негува натпреварувачки дух во рекреативните и врвните спортови, ориентации, алпинизам, пештерништво, прва помош, спасување во планина, зимско

планинарење. Седиштето на друштвото е во Неготино.  
Од Основниот суд во Неготино. (42413)

Здружението на граѓани Општински фудбалски клуб Неготино е запишано во регистарот на здружението на граѓаните и фондациите што се води при Основниот суд Неготино под рег. бр. 29/99 со седиште во Неготино на ул. „М.Тито“ бб. Овластено лице за застапување и претставување на Здружението во правниот промет е лицето Крстев Стојанчо од Неготино. Здружението е регистрирано заради опфаќање на пионери, кадети, младинци, сениори и граѓани во организиран систем на натпревари и други форми на делување заради унапредување на фудбалскиот спорт.

Од Основниот суд во Неготино. (42415)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I Рег. зг.бр. 75/99 од 30.08.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации, што се води во Основниот суд Скопје II – Скопје на шаховски клуб „МЛАДИНЕЦ“ нас. Драчево – Скопје под ред.бр. I Рег. зг.бр.75/99 од 30.08.1999 година.

Седиштето на Шаховскиот клуб „МЛАДИНЕЦ“ нас. Драчево Скопје е во нас. Драчево, ул. „Димитрија Чуповски бр. 5, а подрачјето на дејствување на Клубот во Република Македонија е за развој на шаховската игра, организација на шаховски натпревари, првенствени, пријателски, и шаховски турнири, подготовки на екипите за натпреварување, соработка со средствата за јавно информирање и запознавање со целите и задачите на клубот, создавање на услови за унапредување на стручната работа на клубот соработка со разни спонзори и Министерството за спорт за решавање на одредени прашања од областа на спортот и соработка со клубови надвор од земјата.

Со денот на запишувањето во регистарот Шаховскиот клуб „МЛАДИНЕЦ“ нас. Драчево – Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (41844)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 248/98 од 14.04.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Форум на млади екологисти на Македонија со скратено име „ФОМЕК“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 16.06.1992 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 157 се запишува здружението на граѓани ФОРУМ НА МЛАДИ ЕКОЛОГИСТИ НА МАКЕДОНИЈА со скратено име „ФОМАК“, со седиште во Скопје, на ул. Крсте Мисирков бб кое го застапува неговиот претседател Анита Војновска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41911)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението З.Г.бр. 112/98 од 14.10.1999 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Железничко спортско друштво „Работнички“ Атлетски клуб со седиште во Скопје со својство на правно лице од 24.09.1984 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег.бр. 516 се запишува здружението на граѓани Железничко спортско друштво „Работнички“ Атлетски клуб со седиште во Скопје, во салата на КК „Работнички“ - Град-

ски парк кое го застапува неговиот претседател Ристо Љапчев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41912)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението З.Г.бр. 111/98 од 15.10.1999 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Железничко спортско друштво - Мечувалечки клуб „РАБОТНИЧКИ“ – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 31.01.1977 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег.бр. 517 се запишува здружението на граѓани Железничко спортско друштво – Мечувалечки клуб „РАБОТНИЧКИ“ – Скопје со седиште во Скопје при Кошаркарската сала на „Работнички“ во градскиот парк, кое го застапува неговиот претседател Радовановиќ Бранислав од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41913)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 461/99 од 02.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот за промет на стоки на големо и мало и обавување увоз-извоз на стоки „БОТОС“ ц.о. Скопје, од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 64 б од Скопје, со жиро-сметка 40120-601-30832.

За ликвидатор се определува лицето Борче Тодоров, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 17/18 тел: 231-023.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41890)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1185/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЕКОМ-3-В“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Шумадинска“ бр. 3 со жиро-сметка 40100-601-181390.

За ликвидатор се определува лицето Владимирка Бунаровска.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 748/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „ХАРБИН ПРОМЕТ“ увоз-извоз ц.о. Скопје, ул.

„Лазе Москов“ бр. 2/4-12 со жиро-сметка 40100-601-286910.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ број 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41926)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 836/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало „КРИСТАЛ-ЕКСИМПОРТ“ д.о.о. од Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9 со жиро-сметка 40100-601-346597.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ број 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41927)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 873/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, маркетинг, услуги и инженеринг „ЛОГОС-ИНГ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/II – 7, со жиро-сметка 40100-601-69507.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ број 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41928)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1040/99 од 20.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги „АЛИАТ КОМЕРЦ“ д.о. Скопје, ул. „Козле 6“ бр. 11, со жиро-сметка 40120-601-171051.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ број 63-2-7, тел: 132-289.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1137/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „АЛАН“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 36/1-12, со жиро-сметка 40100-601-220692.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41930)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1145/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно, трговско претпријатие „ФРИТИ“ извоз-увоз д.о. Скопје, с. Долно Свиларе, со жиро-сметка 40120-601-344335.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (41931)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 111/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање инвестиции и промет „М.Г. ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Љубљанска“ бр. 1/2-1 со жиро-сметка 40120-601-278280.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска, со стан на ул. „Јани Лукровски“ број 10/44.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42142)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 900/99 од 13.09.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие „ГЕРМАТЕКС“ д.о.о. Скопје, ул. „Ј.М. Бригада“ бр. 62-6, со жиро-сметка 40110-601-333938.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана, со стан на ул. „Ј. Лукровски“ број 10/44.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42143)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1174/99 од 17.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за трговија и услуги „ЈАСТРА“ Јасмина ДООЕЛ Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 42/8, со жиро-сметка 40100-601-282168.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Цилвицјева, со стан на ул. „Сава Ковачевиќ“ број 42/8.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1097/99 од 23.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, маркетинг, проектирање и промет „ЕМАГ ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бр. 18/15 со жиро-сметка 40100-601-331975.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ број 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1128/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија „ВИГОР“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Козле“, со жиро-сметка 40120-601-143436.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета, со стан на ул. „Народен фронт“ број 27/28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1227/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „АНИТЕКС“ д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Жорж Бизе“ бр. 2-а, со жиро-сметка 40100-601-38498.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42214)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1221/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за економски-комерцијален сервис „КОНТОР-АС“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 1469/10/4-6, со жиро-сметка 40110-601-366908.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1052/99 од 20.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ТРГО-КИД“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Кумровец“ бр. 4 со жиро-сметка 40100-601-272427.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10, тел: 237-754.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1077/99 од 23.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за издавачка дејност „МЕНОРА“ д.о.о.

Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 35/4-13 со жиро-сметка 40100-603-19595.

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски, со стан на кеј „Братство Единство“ број 3-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42241)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1219/99 од 30.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ПАВКЕ“ увоз-извоз ц.о. Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 1а-1/6 со жиро-сметка 40100-601-78095.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито, со стан на ул. „Петар Манџуков“ бр. 236.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42248)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1062/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие „РОЗЕТА КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз од Тетово, ул. „Андреја Стојановиќ“ бр. 8, со жиро-сметка 41500-601-40729.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки, со стан на ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел: 094/22-025 од Тетово.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42402)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1139/99 од 26.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „ЕВРО-МАК КОМПАНИ“ ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 25 со жиро сметка 401101-601-393409.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42530)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1146/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „СКО ТЕТ ИМПОРТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Орце Николов“ бр. 178 со жиро сметка 40120-601-128366.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42531)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1214/99 од 07.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „РАПИД КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје с. Визбегово со жиро сметка 40100-601-113538.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42532)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1112/99 од 15.12.1999 година, се запира постапката за ликвидација на претпријатието „ЈОМА ТРАДЕ ИНЖЕЊЕРИНГ“ производно, трговско и услужно претпријатие експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 29/1-14 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-391168 отворена со решение на овој суд, Л. бр. 112/99 од 04.11.1999 година.

Решението на Основниот суд Скопје I – Скопје Л. бр. 1112/99 од 15.12.1999 година се става вон сила.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42549)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 844/99 од 08.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „СА-ТИ КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 54/7-5 со жиро сметка 40120-601-187422.

За ликвидатор се определува лицето Митко Попоски, со стан на ул. „Леринска“ бр. 456 тел: 362-363.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.



Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42557)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1101/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало услуги, застапување и посредување „Д.К.Г.“ експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4/9 со жиро сметка 40100-601-402251.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50/3-4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (42560)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО–Сирково, Кавадарци, КП-2227, план-64, скица-506, в. место – „Под село“, култура-нива, класа-4 со површина од 2402м<sup>2</sup>, сопственост на Миле Наџиќ од с. Сирково, Кавадарци, видно од Поседовен лист бр. 745, за цена од 22.200,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42429)

Се продава недвижен имот–земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. бр. 525/3, пл/ск 8/18, на место викано „Меризишта“, нива, класа 5, пов. 720 м<sup>2</sup>, евидентиран во поседовен лист бр. 330 за КО–Осој, а продавач е Дамјаноски Александар, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ бр. 13–Кичево. (42432)

Се продава 2/8 идеален дел недвижен имот–земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. бр. 447, скица 8/18, на место викано „Крива нива“, пасиште, класа 4, пов. 3097 м<sup>2</sup>, евидентиран во поседовен лист бр. 385 за КО–Осој, а продавач е Дамјаноски Влада, за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвиж-

носта што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ бр. 13–Кичево. (42434)

Се продава недвижен имот–земјоделско земјиште кој се наоѓа на КП. бр. 1377, пл/ск 9/23, на место викано „Зајачица“, шума, класа4, во пов. 625 м<sup>2</sup>, кп.1378, пл/ск 9/23, на мв. „Зајачица“, нива, кл.2, во пов. 4401м<sup>2</sup>, кп.1379, пл/ск 9/23 на мв. „Зајачица“, нива, кл.2, во пов. 1921, кп.1380, пл/ск 9/23, на мв. „Зајачица“, шума, кл.4, во пов.655м<sup>2</sup>, кп.1371м<sup>2</sup>, пл/ск 9/23 на мв. „Луг“, ливада, кл.1 во пов. 1600 м<sup>2</sup>, кп.бр.1372, пл/ск 9/23, на мв. „Зајачица“, нива, кл.2, во пов.4682 м<sup>2</sup>. Недвижниот имот е евидентиран во поседовен лист бр.66 и 67 за КО–Бигор Доленци, а продавачи се Зулбеароски Нурхан Раиф, Ариф, Реџеп и Сервет, на по 1/4 идеален дел, за купопродажна цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ бр. 13–Кичево. (42435)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Сирково, Кавадарци, КП-448, план-55, скица-478, в.место – „Крушевичка река“, култура-нива, класа-2 со површина од 1533 м<sup>2</sup> и КП-448, план-55, скица-478, в. место – „Крушевичка Река“, култура-лозје, класа – 1 со површина од 1400 м<sup>2</sup> во сопственост на Трајанка Начева од с. Сирково, Кавадарци, видно поседовен лист бр. 581, за цена од 85.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Во спротивно, го губат правото на првенство. (42437)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 23 на м.в. „Виногради“, нива 5 класа, со површина од 2077 м<sup>2</sup>, на КО Голема Речица, опишано по ПЛ. бр. 452, за цена од 152.000,00 денари, сопственост на Јајан Селим Даут од с. М. Речица – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (42439)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 331, план 2, скица 7, во в.м. „Река“, нива од 1 класа во површина

од 1722 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 698 за КО Доброшане, сопственост на Трајковски Александар од Куманово, ул. „Треска“ бр. 10.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ бб. (42441)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 5944, план 13, во в.м. „Орман“, ливада од 3 класа во површина од 874 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 723 за КО Мл. Нагоричане, сопственост на Стојчевски Стојчо од с. Мл. Нагоричане Куманово.

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ бб. (42442)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Дабниште, Кавадарци, КП-351, план-005, скица-006, в. место – „Мостот“, култура – пасиште, класа – 4 со површина од 1636 м<sup>2</sup> и КП-352, дел-1, план-005, скица-006, в. место – „Мостот“, култура – лозје, класа-5 со површина од 2285 м<sup>2</sup> во сопственост на Зоран Камчев од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 174, за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42443)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Дабниште, Кавадарци, КП-352, дел-2, план-005, скица-006, в. место – „Мостот“, култура – лозје, класа – 5 со површина од 1945 м<sup>2</sup>, сопственост на Тодор Камчев од Кавадарци, видно од имотен лист бр. 173, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42444)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Дебриште, Кавадарци, КП-674, план-5, скица-16, в. место – „Петочни лозја“, култура – пасиште, класа – 3 со површина од 1682 м<sup>2</sup> и КП-675, план-5, скица-16, в. место – „Петочни лозја“, култура – нива, класа 5 со површина од 2724 м<sup>2</sup>, сопственост на Илија Станоев од Кавадарци, видно од поседовен лист бр. 140, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување – сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), доколку ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42445)

Се продава земјоделско земјиште дел од идеални 50/68 во површина од 300 м<sup>2</sup> од КП број 18/1, план 7 скица 6, место викано Бабин Дол, култура нива, класа 5, заведена во поседовен лист 816 за КО Бељановце, Куманово, сопственост на Асани Ц. Камил ул. „К. Мисирков“ бр. 9А, Куманово, за вкупна цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, во Куманово. (42446)

Се продава земјоделско земјиште нива, К.П. 11 план 02, скица 8, во м.в. „Сараклија“, во површина од 2295 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 25 за КО Агино село, на име Крстевски Стоје од Куманово. Имотот се продава за вкупна купопродажна цена од 100.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4. (42354)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. 121/2, план 2, скица 3, во К.О. Глумово, место викано „Драчје“, нива петта класа, со вкупна површина од 1900 м<sup>2</sup>, сопственост на Скуки Гани, од Скопје, според ПЛ број 240, на К.О. Глумово за цена од 300,00 денари за м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (42584)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Марена, Кавадарци КП-1971, дел-3, план-010, скица-006, в. место – „Порои“, култура-нива, класа-6, со површина од 1134 м<sup>2</sup>, во сопственост на Димитар Јованов од с. Марена, Кавадарци видно од ИЛ бр. 396 за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб Ка-

вадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42622)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Возарци, Кавадарци, КП-778, дел-1, план-005, скица-012, в.место-„Тисовац“, култура-лозје, класа-4, со површина од 1910 м<sup>2</sup>, во сопственост на Трајче Пањовски од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 230 за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42623)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Марена, Кавадарци, КП-1971, дел-1, план-010, скица-006, в.место-„Порои“, култура-нива, класа-6, со површина од 899 м<sup>2</sup>, во сопственост на Љупчо Јованов од с. Марена, Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 84 за цена од 12.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42624)

Се продава земјоделско земјиште во КО–Шивец, Кавадарци, КП-491, план-004, скица-002, в.место-„Ра-стот“, култура-нива, класа-3, со површина од 8801 м<sup>2</sup>, во сопственост на Роска Матеска од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 410 за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседи (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно, го губат правото на првенство. (42625)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 70/1157 идеални делови и 69/1157 идеални делови од парцела КП 699, нива класа 4, чија вкупна површина изнесува 3.686 м<sup>2</sup> на м.в. „Ушица“ заведени во ПЛ бр. 339 за КО Раштани, сопственост на лицата Ванчо Илиевски од Битола, ул. „Мирче Ацев“ бр. 35 и тоа 70/1157 идеални делови, и Илија Котевски од Битола, ул. „Сутјеска“ бр. 8 и тоа 69/1157 идеални делови, за вкупна цена на земјиштето што се продава од 80.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделско земјиште полагаат првенствено право на купување на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот Ванчо Илиевски и Илија Котевски или Веселинка Дербанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (42690)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за услуги градежништво и трговија „Елита.промет“, Скопје“. (42581)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско друштво за консалтинг и маркетинг „Фил-Мак“ Димитрие дооел Скопје“. (42582)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство услуги и трговија „А М - биро“ д.о.о. Скопје“. (42583)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за надворешна и надворешна трговија на големо и мало „Минерва“ ц о експорт импорт Скопје“. (42641)

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0834779, издаден од УВР - Скопје на име Хабит Буши, Скопје. (42548)

Пасош бр.0654801/95, издаден од УВР - Велес на име Лазаров Славче, ул. „С. Горѓиев“ бр.13/2-12, Велес.

Пасош бр.564024/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемедова Наџме, Скопје. (42552)

Пасош бр.700416/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемед Руфа, Скопје. (42553)

Пасош бр.836900/96, издаден од УВР - Скопје на име Илаз Мамути, ул. „376“ бр.136, Скопје. (42558)

Пасош бр.0385916, издаден од УВР - Скопје на име Бесим Алиов, с. Кондово, ул. „100“ бр.1, Скопје. (42561)

Пасош бр.458616, издаден од УВР - Тетово на име Јонузи Авди, с. Боговиње, Тетово. (42562)

Пасош бр.285735/94, издаден од УВР - Скопје на име Сопа Мурат, ул. „Дижонска“ бр.103, Скопје. (42566)

Пасош бр.1144046/98 на име Ферати Ферат, с. Жеровјане, Тетово. (42587)

Пасош бр.885538, издаден од УВР - Охрид на име Билбил Рашид, ул. „Трајче Трајчески“ бр.16, Охрид.

Пасош бр.0714292 на име Горан Кранќаев, с. Богородица, Гевгелија. (42589)

Пасош бр.198594/93 на име Билали Медине, ул. „178“ бр.23, Тетово. (42592)

Пасош бр.745720/95, издаден од УВР - Скопје на име Фејзула Шабан, ул. „50“ бр.82, с. Арачиново, Скопје.

Пасош бр.1184445/99, издаден од УВР - Скопје на име Ѓуниќ Мишо, бул. „Ј. Сандански“ бр.68/2-12, Скопје.

Пасош бр.540296/94, издаден од УВР - Скопје на име Целадин Бељули, ул. „О. Чопела“ бр.109, Скопје. (42607)

Пасош бр.1022594/97, издаден од УВР - Тетово на име Алити Алит, с. Богавиње, Тетово. (42640)

Пасош бр.0911950/96, издаден од ОВР - Св. Николе на име Панајотов Јорго, ул. „Ј. Глигоров“ бр.2 а, Свети Николе. (42660)

Пасош бр.329635/94, издаден од УВР - Скопје на име Петковски Илин, ул. „А. Караманов“ бр.14, Скопје.

Пасош бр.329636/94, издаден од УВР - Скопје на име Петковска лина, ул. „А. Караманов“ бр.14, Скопје.

Пасош бр.793557, издаден од УВР - Скопје на име Димитрова Александра, ул. „А. Гуларот“ бр.16, Скопје.

Дипломатски пасош бр.0001508/98, издаден од Министерството за надворешни работи на име Земри Елези, Гостивар. (42692)

Пасош бр.1207432, издаден од ОВР - Кичево на име Билали Мехмед, с. Грешница, Кичево. (42693)

Пасош бр.193301, на име Кук, ул. „Мухамет“ с. Урвич, Тетово. (42694)

Пасош бр.1211842/99, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Стојчевски Тони, с. Жидилово, Крива Паланка.

Пасош бр.1250757/99 на име Ислами Рефет, с. Равен, Гостивар. (42696)

Пасош бр.885538, издаден од УВР - Охрид на име Билбил Рашид, ул. "Трајче Трајчески" бр. 16, Охрид.

Пасош бр.1277948, на име Камбероски Љуан, Дебар.

Пасош бр.1292992, издаден од УВР-Струмица на име Брндевски Јордан, ул. "Невена Стојкова" бр. 21, Струмица. (42703)

Чекови од бр.3615166 до 3615175, 2493248, 2493249 и 2493250, од тековна сметка бр.2228351, издадени од Поштанска штедилница - Скопје на име Тодоровски Тодор, Скопје. (42555)

Чекови од бр.3657421 до 3657425, од тековна сметка бр.3093255, издадени од Поштанска штедилница Скопје на име Зоран Налетоски, Скопје. (42556)

Чекови од бр.4540281 до 4540284, од тековна сметка бр. 35633-94, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовчевска Благоица, Скопје. (42586)

Чекови бр.3744358, 3744360, 3744361, 3744362, 3744363 и 3744367, од тековна сметка бр.7167905, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јашар Рамадан, Скопје. (42666)

Работна книшка на име Цимбуровска Рада, с. Сопиште, Скопје. (42551)

Работна книшка на име Мустафа Емин, Скопје. (42559)

Работна книшка на име Сеад Грлиќ, с. Ср. Коњари, Скопје. (42565)

Работна книшка на име Митра Анчевска Стојановска Трајковска, Скопје. (42568)

Работна книшка на име Абди Неџмедин, Скопје. (42585)

Работна книшка на име Анѓиќ Петар, Скопје. (42639)

Работна книшка на име Томиќ Весна, Скопје. (42665)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Братство единство" Скопје на име Сеад Грлиќ, с. Ср. Коњари, Скопје. (42564)

Свидетелство за 1 година, издадено од Техничко училиште - Куманво на име Здравковски Мартин, нас. Ајдучка Чешма бб, Куманово. (42590)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. Сарај - Скопје на име Фирдита Ибиши, Скопје. (42616)

Акцептни налози бр. Б 4686060, Б 4686061, Б 4686062 и Б 4686063 на име П.П. за производство, пром и услуги "Импед Трејд" ДОО, Тетово. (42593)

Одобрение бр.11-470, издадено од С О Чаир - Скопје на име Цвета Генчова, Скопје. (42678)

Даночна картичка, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Пиљара "Ленче" Тодорова Ленче, Скопје. (42567)

Потврда за имател на акции бр.6294, издадена од Р. Ж. "Скопје" - Скопје на име Лазареска Цветанка, Скопје.

#### Се огласуваат за неважни следните избирачки легитимации на име:

Кофилоски Николче, Трајкоски Мирослав, Крстеска Ленка, Алампоски Јордан, Крстески Нове, Богоеска Трајанка, Богоески Милош, Настески Крсте, Ивановски Зоран, Петреска Љубица, Настеска Спасија, Радеска Горица, Радески Благоја, Носаљ Стефан, Арапоска Емина, Арапоски Абдураим, Ристеска Зора, Ристески Марјан, Мустафоска Ѓуца, Мустафоски Ариф, Костадиноски Младен, Грозданоски Мено, Стојаноски Благоје, Грозданоска Смиљана, Лозаноска Трајанка, Николоски Сотир, Богданоски Илија, Ружа Тодороска,

Талеска Ката, Трајческа Лепа, Нешкоска Валентина, Стојкоска Ратка, Стокски Душан, Поповска Блага, Сидороска Цвета, Сидороска Жаклина, Абдулоски Музафер, Абдулоска Атија, Абдулоски Баџа, Арапаџоска Нера, Арапаџоски Мустафа, Дамеска Донка, Дамески Илија, Поповки Киро, Димоски Миле, Ташески Ѓорѓија, Талеска Мартија, Ристески Зоран, Ристеска Сузана, Крстеска Цвета, Велкоски Ленка, Петрески Здравко, Петреска Веселинка, Петреска Винета, Шуковска Милева, Рунекси Трајко, Стојановски Кирил, Антекса Марјана, Аврамоска Милена, Селиманоска Вехиба, Мемедоски Мамер, Зенѓоски Адем, Муслиоски Суле, Дервишоски Самедин, Адиловиќ Кемал, Арапаџоски Адам, Арапаџоски Мевмет, Арапаџоска Емина, Мојсоски Димче, Јашароски Јашар, Петрески Коле, Богојески Бранко, Николоска Габриела, Петроски Злате, Бајрамоски Северџан, Усеиноски Севдаил, Крстеска Весела, Крстески Славко, Арапаџоски Илмија, Арапаџоски Муса, Настески Миле, Арапаџоски Исам, Бекироска Фатима, Јанакиоска Анета, Анзоски Горан, Балиоски Сабит, Јашароска Ѓулистан, Рустемоски Рамиз, Алиоски Кенан, Алиоска Фатима, Саитоски Даут, Саитоска Ѓултен, Темелкоски Илија, Тинтоска Меџче, Мирсески Љубен, Мирческа Илинка, Мирческа Илинка, Китаноска Розита, Петреска Марија, Петрески Драган, Наумоска Блага, Наумоски Горанчо, Ристеска Добрица, Видоска Верка, Трајкоска Цвета, Трајковски Димитрија, Димоски Славе, Јованоски Бранко, Муслиоска Фарстка, Самија Аќифоски, Аќифоска Султана, Мефаилоски Камил, Петрески Благоја, Кебакоска Блага, Златески Стојан, Ангелески Благоја, Ангелска Блага, Темелкоска Сузана, Кулески Марјанчо, Трајкоски Добре, Кулеска Суза, Звездакоски Борис, Цветкоска Цветанка, Житошаноски Гоце, Житошаноска Сузана, Звезданоска Зора, Стојаноска Славица, Стојаноски Марјанчо, Ликоски Цане, Ликоска Цара, Арапаџоски Нусрет, Ризоска Даниела, Ангелеска Јулијана, Ангелеска Катерина, Ангелески Киро, Атанасоски Благоја, Бошески Зоре, Бошеска Каролина, Тасески Благоја, Кочоски Китан, Кукуноски Љупчо, Наим Еминоски, Мицеска Трајана, Неделкоска Тодорка, Кареска Љубика. (40014/П)

#### ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈАВОР КОНСАЛТИНГ“ – БИТОЛА

#### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 08.12.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Агенцијата на Република Македонија за приватизација (кај проект менаџерот) на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7 – Скопје секој работен ден од 12 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „ЈАВОР АНГРОТЕКСТИЛ“ – БИТОЛА



## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99/КС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за млеко и производи од млеко, брашно и производи од брашно и конзервирани производи.
3. Спецификацијата со количества и видот на предметот на набавка, се дадени во тендерската документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во Комерцијалната служба на Клиничкиот Центар, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на износ од 300,00 денари неповратни средства на ж. сметка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, банка депонент Стопанска Банка АД Скопје, со назнака – тендерска документација. Само тој што ќе подигне тендерска документација има право да достави своја понуда.
5. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавните набавки, со Отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за ваков вид на дејност.
7. Потребите за стоките кои се предмет на набавка ќе ги задоволат тримесечните потреби, а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена сметано од денот на нејзино поднесување.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
  - обем и количина на набавката,
  - сертификат за квалитет на понудените стоки,
  - единечна цена за секоја позиција од набавката, како и вкупна цена на набавката франко корисник со сите давачки и начинот на плаќање,
  - рок на употреба сметано од денот на испораката,
  - можност за поделба на набавката.
- Квалитетот на стоките ќе го цени комисија на набавувачот при секоја испорака.

#### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.
2. Понудувачите мораат да достават доказ за техничка способност и тоа:
  - список (референца), на главни и слични испораки во претходниот период,
  - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.
3. Понудувачите мораат да достават доказ (извод од судската евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност.
4. Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во копија заверена од страна на нотар.

#### IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од ЗЈН во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата на само место најдоцна до 10.01.2000 година, во 11,00 часот.

#### V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Оцената на понудите ќе биде според следните критериуми:

- квалитет,
- цена,
- рок на испорака,
- начин на плаќање.

#### VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 10.01.2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,00 часот на 10.01.2000 година во просториите на Управната зграда на ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.
3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат во јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
4. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои не немаат доказ за финансиска и техничка способност не ќе се разгледуваат.

Напомена: заради полесна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка да ги внесат во списокот (тендерска документација) што ќе ја подигнат од набавувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“, бр. 17.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за реновирање и адаптација на операциони сали и придружни простории на ОЕ Клиника за уво, нос и грло.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица кои имаат седиште на територија на РМ.
4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки.

#### II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничките карактеристики – спецификацијата на работите ќе бидат дадени во тендерската документација која може да се добие во архивата на Клиничкиот Центар, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на неповратни средства на износ од 1.000,00 денари на ж. сметка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопанска

Банка АД Скопје, со назнака „за тендерска документација“.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
  - цена во денари, со пресметан данок,
  - начин на плаќање,
  - рок на изведба,
  - единечна денарска цена по позиции,
  - единечна денарска цена за материјалот односно изведбата,
  - гарантен рок на изведените работи,
  - референтна листа,
  - рок на важност на понудата.

### IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, преку документот за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.
  2. Понудувачите мораат да достават документ за техничка способност и тоа:
    - список (референца), на главни и слични извршени услуги во претходниот период,
    - опис на технички постројки на понудувачот.
  3. Понудувачите мораат да достават доказ, извод од судската евиденција дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност.
- Бараните документи треба да се достават со оригинален примерок или во заверена копија од страна на нотар.

### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 преку пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна до 11.01.2000 година до 11,00 часот.

### VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните критериуми:
  - квалитет,
  - рок на изведба,
  - цена,
  - оперативни тронюци.

### VII. РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.01.2000 година во 11,00 часот, во просториите на Управната зграда на Клиничкиот Центар, во присуство на овластени претставници на понудувачите, со предавање на нивно писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ

за финансиската и техничката способност не ќе се разгледуваат.

Напомена: Заради полесна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за позициите кои се предмет на набавката да ги внесат во списокот (тендерската документација), што ќе ја подигнат од страна на набавувачот.

Дополнителни информации на тел. 147-664 и 147-639.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за градежни работи на Министерството за образование објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач. Министерството за образование ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 – Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи за објектот.
  - 1.2.1. ОУ „Страшо Пинџур“ нас. Даме Груев, Скопје – доградба на училишен простор.
- 1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација.
- 1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Тендерската документација може да се види и подигне во Министерството за образование на ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 35, Скопје, со надоместок од 400,00 денари за оние субјекти кои прв пат подигаат тендерска документација.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари (со пресметани даноци и други давачки).
- 3.2. Начин на плаќање: конкретен (за аванс кој не може да биде поголем од 30% потребно е да се обезбеди банкарска гаранција).
- 3.3. Рок на изведување на предметните работи изразен во календарски денови.
- 3.4. Рок на важност на понудата.
- 3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи.
- 3.6. Понудувачите се должни кон секоја понуда задолжително да ја достават следната документација:
  - 3.6.1. Придружна документација:
    - извод од регистрација на дејноста;
    - документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, согласно правилникот за содржината на документот за бонитет, донесен од министерот за финансии (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
    - доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар на претпријатија за водена постапка за стечај – потврда од надлежен Основен суд);

– доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци);

– физичките лица кои, согласно со Законот за вршење на занаетчиска дејност, вршат занаетчиска дејност и се запишани во регистарот на занаетчији во Министерството за стопанство на РМ немаат обврска кон понудата да ги приложат придружните документи наведени под алинејата 3 и 4;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

3.6.2. Документација за техничка оспособеност:

– референц-листа и список на досега изведени работи во последните три години по објекти, датуми и износи;

– број и структура на вработени;

– податоци за расположивата опрема.

#### 4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Рок за доставување: до денот и часот на јавното отворање на понудите.

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

4.4. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во Одделението за инвестиции на Министерството за образование на ул. „Васил Горгов“ бр. 35, Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

4.5. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на повикот и името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде означена точната адреса на набавувачот. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“, и се забележува адресата на испраќачот-понудувачот.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– цена	60 бода;
– рок	15 бода;
– начин на плаќање	15 бода;
– техничка оспособеност	5 бода;
– финансиска и економска способност	5 бода.

#### 6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 5.01.2000 година со почеток во 11.00 часот, во про-

сториите на Министерството (Одделение за инвестиции) на ул. „Васил Горгов“ бр. 35, Скопје.

#### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

7.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133 - 376 или 121 - 343.

Комисија за јавни набавки

#### СОДРЖИНА

	Страна
1939. Закон за начинот и условите за користење на средства за исплата на испратнини по Договорот за кредит по Проектот за итна социјална помош на Република Македонија . . . . .	4485
1940. Закон за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари . . . . .	4485
1941. Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал . . . . .	4486
1942. Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште. . . . .	4487
1943. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал . . . . .	4487
1944. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва . . . . .	4487
1945. Закон за изменување и дополнување на Законот за цивилни инвалиди од војната . . . . .	4488
1946. Закон за дополнување на Законот за издавање и тргување со хартии од вредност . . . . .	4488
1947. Решение за распишување на предвремени избори за градоначалник на општина Желино . . . . .	4489
1948. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал . . . . .	4489
1949. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност . . . . .	4489
1950. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 143/99 од 10 ноември 1999 година . . . . .	4489
1951. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 135/99 од 8 декември 1999 година . . . . .	4490
1952. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кои овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.01.2000 до 31.03.2000 година . . . . .	4492